

1

МАНЦИКА МОМА ДОНКА



Ман - ци - ка мо - ма До - ка са - ка да се ма - жи



Ер - ген са - ка сто го - ди - ни па на но - га да в.

(3-2-2) ⌈.. 48

Манцика мома Донка сака да се мажи
 Ерген сака сто години па на нога да в.

Ерген нашла сто години токму како сака
 Па го врте, па го суче, па му мана најде.

Му извади едно око помалу да гледа
 Па го врте, па го суче, па му мана најде.

Му отсече една нога помалу да бега
 Па го врте, па го суче, па му мана најде.

Му отсече една рака помалу да фаќа
 Па го врте, па го суче, па му мана најде.

Го дудиса, го дотера, токму како сака
 Па му вика, ајде сега дома да те водам.

Па му вика, ајде сега дома да те водам
 Да ми седиш и гувееш, как млада невеста.

Mandžika moma Donka saka da se maži
Ergen saka sto godini pa na nogu da e.

Ergen našla sto godini tokmu kako saka
Pa go vrte, pa go suče, pa mu mana najde.

Mu izvadi edno oko pomalu da gleda
Pa go vrte, pa go suče, pa mu mana najde.

Mu otseče edna noga pomalu da bega
Pa go vrte, pa go suče, pa mu mana najde.

Mu otseče edna raka pomalu da fakja
Pa go vrte, pa go suče, pa mu mana najde.

Go dudisa, go dotera, tokmu kako saka
Pa mu vika, ajde sega doma da te vodam.

Pa mu vika, ajde sega doma da te vodam
Da mi sediš i guveeš, kak mlada nevesta.

Sly girl Donka wants to get married
She wants a hundred-year-old who's still on his feet

She has found a hundred-year-old groom, just as she wants
She twists him, she pulls him, she finds fault with him

She takes out an eye of his, that he may see less
She twists him, she pulls him, she finds fault with him

She cuts off a leg of his, that he may run less
She twists him, she pulls him, she finds fault with him

She cuts off an arm of his, that he may grab less
She twists him, she pulls him, she finds fault with him

She smartens him, dresses him up, just as she wants
Then she tells him, come I'll take you home

Then she tells him, come I'll take you home
That you may sit obediently, like a young bride